

ЗА ФИЗИЧКО ЛИЦЕ

Согласно член 392, член 392-а и член 392-б од Законот за трговските друштва , се издава

ПОЛНОМОШНО ЗА УЧЕСТВО НА ГОДИШНО СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ НА РЕПЛЕК АД СКОПЈЕ

Јас _____, со ЕМБГ _____, со адреса на ул. _____ бр. _____ во _____, како сопственик на _____ Обични акции издадени од РЕПЛЕК АД Скопје, го ополномоштувам лицето _____ со ЕМБГ _____, во мое име да учествува и полноважно да одлучува т.е. да го употреби моето право на глас кое произлегува од _____ Обични акции.

Полномошното има важност се до неговото отповикување, но не подолго од две години од денот на неговото давање.

Давател на полномошното

Полно име и презиме и потпис

штембил

ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ

Согласно член 392, член 392-а и член 392-б од Законот за трговските друштва , се издава

**П О Л Н О М О Ш Н О
ЗА УЧЕСТВО НА ГОДИШНО СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ
НА РЕПЛЕК АД СКОПЈЕ**

Друштвото _____ со ЕМБС
_____, со седиште на ул. _____ бр. _____ во
_____, како сопственик на _____ Обични акции издадени од РЕПЛЕК
АД Скопје, преку законскиот застапник _____, со ЕМБГ
_____, го ополномоштува лицето _____
со ЕМБГ _____, во име на друштвото да учествува и полноважно да
одлучува т.е. да го употреби правото на глас кое произлегува од _____ Обични акции.

Полномошното има важност се до неговото отповикување, но не подолго од две години од денот на неговото давање.

Давател на полномошното

Друштво _____

Законскиот застапник

Полно име и презиме и потпис

печат на друштвото

ЗА ФИЗИЧКО ЛИЦЕ

**ПРИЈАВА
ЗА УЧЕСТВО НА ГОДИШНОТО СОБРАНИЕ
НА РЕПЛЕК АД СКОПЈЕ**

Од _____, со ЕМБГ _____, со адреса
на ул. _____ бр. _____ во _____, како сопственик на
_____ Обични акции издадени од Реплек АД Скопје, го ПРИЈАВУВАМ учеството на
ГОДИШНО СОБРАНИЕ на РЕПЛЕК АД Скопје, закажано на 27.04.2022 година во 08,00
часот во просториите на Друштвото.

Подносител на пријавата

Полно име и презиме и потпис

штембил

ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ

**ПРИЈАВА
ЗА УЧЕСТВО НА ГОДИШНОТО СОБРАНИЕ
НА РЕПЛЕК АД СКОПЈЕ**

Друштвото _____, со ЕМБС _____, со седиште на ул. _____ бр. _____ во _____, како сопственик на _____ Обични акции издадени од РЕПЛЕК АД Скопје, преку законскиот застапник _____, со ЕМБГ _____, го ПРИЈАВУВА учеството на ГОДИШНО СОБРАНИЕ на РЕПЛЕК АД Скопје, закажано на ден 27.04.2022 година во 08,00 часот во просториите на Друштвото.

Подносител на пријавата

Друштво _____

Законски застапник

Полно име и презиме и потпис

печат на друштвото

ЗА ФИЗИЧКО ЛИЦЕ

Согласно член 392 став 2 од Законот за трговските друштва, го давам следното

Известување за дадено полномошно

Јас _____, со ЕМБГ _____, со адреса на ул. _____ бр. _____ во _____, како сопственик на _____ ОБИЧНИ АКЦИИ издадени од РЕПЛЕК АД Скопје, врз основа на член 392 став 2 од Законот за трговски друштва, го информирам Друштвото за назначување свој полномошник и тоа лицето _____ од _____ со ЕМБГ _____, во мое име да учествува и полноважно да одлучува т.е. да го употреби моето право на глас кое произлегува од _____ Обични акции.

Полномошното има важност се до неговото отповикување, но не подолго од две години од денот на неговото давање.

Прилог: Полномошно

Акционер – Давател на полномошното

Скопје _____

Полно име и презиме и потпис

штембил

ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ

Согласно член 392 став 2 од Законот за трговските друштва, го давам следното

Известување за дадено полномошно

Друштвото _____ со ЕМБС _____, со седиште на ул. _____ бр. _____ во _____, како сопственик на _____ Обични акции издадени од РЕПЛЕК АД Скопје, преку законскиот застапник _____ со ЕМБГ _____, врз основа на член 392 став 2 од Законот за трговски друштва, го информирам Друштвото за назначување свој полномошник и тоа лицето _____ од _____ со ЕМБГ _____, во име на друштвото да учествува и полноважно да одлучува т.е. да го употреби правото на глас кое произлегува од _____ Обични акции.

Полномошното има важност се до неговото отповикување, но не подолго од две години од денот на неговото давање.

Прилог: Полномошно

Акционер – Давател на полномошното
Друштво _____

Скопје _____

Законскиот застапник на друштвото

Полно име и презиме и потпис

печат на друштвото